



СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje

НА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото вниговодство 60902-603-21943

Петок, 12 декември 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. XLII

Цена на овој број е 360 динари. – Претплата за 1986 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

944.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година.

П бр. 644
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечкиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Член 1-

Во Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) во член 4 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Под надворешнотрговски промет во смисла на овој закон се подразбира и продажбата на стоки од домашно производство во слободните царински продавници и во специјализираните склади на странски стоки и стоки од домашно производство од член 69 на овој закон.“

Член 2

Во член 8 став 3 во точка 3 по зборот: „заедница“ се додаваат зборовите: „односно со друг самоуправен општ акт донесен во согласност со законот“.

Во став 4 точка 2 по зборот: „производство“ се става точка, а зборовите: „и самиот да врши определен дел од својот надворешнотрговски промет“ се бришат и се додава нова реченица која гласи: „Тој услов го исполнува организацијата на здружен труд со извоз на стоки од сопственото производство и услуги на облагородување, со извоз на стоки на други организации на здружен труд во рамките на работната организација односно на сложената организација на здружен труд во чиј состав е производствената организација на здружен труд или со извоз во рамките на договорите за производствена кооперација односно на договорите за деловно-техничка соработка склучени со други производствени организации на здружен труд, ако предмет на тие договори е заедничката соработка во производството на стоки за извоз.“

Во став 4 точка 4 зборовите: „да остварува определен извоз на југословенски стоки за потребите на странските лица што ги застапува“ се заменуваат со зборовите: „да обезбеди определен извоз на југословенски стоки со посредство на странските лица што ги застапува“.

Во став 5, на крајот, по зборот: „кооперација“ се додаваат запирка и зборовите: „односно на договор за деловно-техничка соработка, ако предмет на тие договори е заедничката соработка во производството на стоки за извоз“.

Став 6 се менува и гласи:

„Ако во составот на работната организација или на сложената организација на здружен труд повеќе основни организации на здружен труд односно работни организации се запишуваат во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет, со актот од став 3 точка 3 на овој член се утврдува кои работи ќе ги вршат основните организации на здружен труд односно работните организации, при што за извоз и увоз на ист вид стоки и за исти видови услуги не можат да се запишат во судскиот регистар две или повеќе основни организации на здружен труд во составот на работната организација, како ни две или повеќе прометни работни организации во составот на сложената организација на здружен труд, освен ако во вршењето на одделни стопански услуги се обезбедува натамошна поделба на работите, ако поради природата на стопанските услуги е потребно да се вршат во различни седишта, ако се во прашање различни програми на стопанските услуги и сл.“

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Со актот од став 3 точка 3 на овој член, основните организации на здружен труд запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет во составот на работната организација и работните организации запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет во составот на сложената организација на здружен труд можат, заради заеднички настап на странскиот пазар и остварување на други деловни цели, да утврдат работната односно сложената организација на здружен труд да ги склучува и извршува работите на надворешнотрговски промет со странски лица, за кои тие организации се запишани во судскиот регистар, да вршат работи на посредување во надворешнотрговскиот промет и да основаат претпријатија, претставништва и деловни единици во странство, ако лицата што ќе ги вршат овие работи ги исполнуваат пропишаните услови за стручно вршење на работи на надворешнотрговски промет а за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет – и ако основните организации на здружен труд во составот на работната организација односно работните организации во составот на сложената организација на здружен труд ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на тие работи. Правото на вршење на тие работи се запишува во судскиот регистар.“

Досегашните ст. 7 до 10 стануваат ст. 8 до 11.

Член 3

Во член 13 став 3 зборовите: „на Југославија“ се бришат, а зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „од завршната сметка на организациите на здружен труд утврди дека“.

Во став 4 зборовите: „шест месеци не ги извршуваат“ се заменуваат со зборовите: „во претходната година не ги извршиле“.

Член 4

Во член 25 став 1 зборовите: „и до банките што според прописите, ги примаат пријавите за склучените договори за увоз“ се заменуваат со зборовите: „и до банките овластени за работи со странство“.

Член 5

Во член 67 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Организацијата на здружен труд на која ѝ е издадено одобрение инвестиционите работи во странство да ги наплати со увоз на стоки, може увозот според тоа одобрение да го изврши без посебна регистрација во смисла на член 8 од овој закон, а организацијата на здружен труд на која, врз основа на спроведената постапка од чл. 40 до 42 на овој закон, ѝ е доверена изградба на инвестиционен објект во земјата, може без посебна регистрација да ги увезува стоките што ѝ се потребни за изградбата на тој објект.“.

Член 6

Во член 82 став 2 зборовите: „надворешната трговија“ се заменуваат со зборот: „финансите“.

Во став 4 зборовите: „во рок од 60 дена од денот на извршениот извоз“ се заменуваат со зборовите: „во со закон пропишаните рокови“.

Член 7

Во член 91 по став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:

„Средствата за работа од став 1 на овој член за кои е пропишан слободен увоз или условно слободен увоз, се увезуваат слободно, средствата за работа за кои е пропишано дека се увезуваат врз основа на дозвола можат да се увезуваат само по прибавена дозвола од член 21 став 3 на овој закон, а средствата за работа за кои е пропишано дека се увезуваат врз основа на контингенти можат да се увезуваат само во рамките на контингентот утврден според одредбите на овој член.“

При утврдувањето и распределбата на контингентите во смисла на чл. 22 и 124 од овој закон, ќе се утврди и делот на контингентот до кој можат да се увезуваат средства за работа по овој основ. Овој дел од контингентот во Стопанската комора на Југославија се распоредува договорно на стопанските комори на републиките и на стопанските комори на автономните покраини, кои во рамките на така распределениот контингент ќе издаваат потврди за увоз на средства за работа на физички лица во смисла на овој член. Стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини можат да се договорот определени средства за работа да не можат да се увезуваат од страна на физички лица.“.

Член 8

Член 92 се менува и гласи:

„Организацијата на здружен труд која, во согласност со сојузен закон за прибавување на средства од граѓаните за проширување на материјалната основа на организациите на здружен труд, за проширување на својата материјална основа на трудот ќе прибави од граѓаните динарски средства што претставуваат противвредност на девизите продадени на овластената банка, може со тие средства да купи на единствениот девизен пазар девизи заради плаќање на увозот на опрема.“

Овластените банки купуваат од граѓаните девизи во смисла на став 1 од овој член според курсот кој важи на денот на купувањето на девизите, а девизите им ги продаваат на организациите на здружен труд, во смисла на тој став, според курсот кој важи на денот на продажбата на девизите.“

Увозот и плаќањето на опремата од став 1 на овој член се врши слободно освен за опремата што се увезува врз основа на контингент и дозвола што се увезува сообразно со одредбите на ст. 5 и 6 од член 91 на овој закон.“

Под условите од став 3 на овој член, врз основа на договор склучен во согласност со сојузниот закон од став 1 на овој член, домашни физички лица можат да ја купуваат во странство опремата што ја вложуваат во организација на здружен труд за проширување на материјалната основа на трудот.“

Член 9

Во член 97 став 1 по зборовите: „работи со странство“ се додаваат записка и зборовите: „а во периодот на примената на одредбите од чл. 113 до 135 на овој закон – до народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд односно на друго општествено правно лице, што врши работи на надворешнотрговски промет“.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Банките од став 1 на овој член се должни податоците за прифатените пријави од тој став што ќе ги пропише Народната банка на Југославија во соработка со сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, да ги доставуваат до Народната банка на Југославија најмалку тримесечно, а на нејзино барање и во кратки рокови. Збирни извештаи за тие податоци Народната банка на Југославија му доставува на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, најмалку тримесечно.“.

Член 10

Во член 116 став 4 зборовите: „без оглед на режимот на увозот“ се заменуваат со зборовите: „врз основа на условно слободен увоз, контингент и дозвола“.

Член 11

Во член 124 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „При распределбата на контингентите во смисла на став 2 од овој член приоритет имаат организациите на здружен труд што остваруваат поголем извоз отколку увоз.“.

Досегашите ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6

По став 5 кој станува став 6, се додаваат нови ст. 7 до 9, кои гласат:

„Ако организациите на здружен труд не извршат распределба на намалениот контингент во смисла на овој член, распределбата на одделни организации на здружен труд ќе ја изврши сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија во согласност со член 124 од овој закон.“

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија пропишува упатство за постапката за намалување и зголемување на контингентот во смисла на чл. 124 и 126 од овој закон.“

За намалувањето на контингентот во смисла на чл. 124 и 126 од овој закон, банките овластени за работи со странство се должни да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.“.

Член 12

Во член 125 став 3 се брише.

Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 3 до 6.

Член 13

Во член 126 став 3 се менува и гласи:

„На организациите на здружен труд што на крајот на второто односно третото тримесечје од текуштата година не ќе остварат извоз во височина на извозот што го оствариле во тој период претходната година, зголемен за стапката на растеж на извозот, предвиден со актите на текуштата економска политика, им се намалува контингентот за увоз во второто односно третото тримесечје текуштата година, сразмерно со неостварениот извоз. Тој контингент се користи за дополнителна распределба, во смисла на член 124 став 6 од овој закон, на организациите на здружен труд што ќе остварат зголемен извоз над растежот на извозот предвиден со актите на текуштата економска политика.“.

Член 14

Во член 154 став 1 по зборот: „странство“ се додаваат записка и зборовите: „а во периодот на примената на чл. 113 до 135 од овој закон на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина.“

Член 15

Во член 157 став 2 се брише.

Член 16

Во член 162 став 1 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд што до денот на влегувањето во сила на овој закон се запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет, се должни својата регистрација да ја усогласат со одредбите на овој закон и до 19 февруари 1987 година да му достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија докази за исполнување на условите од член 8 на овој закон, кој за исполнувањето на тие услови ќе одлучи до 30 јуни 1987 година. Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија од поднесените докази утврди дека организацијата на здружен труд ги исполнува условите за вршење работи на надворешнотрговски промет, ќе ѝ издаде на таа организација на здружен труд согласност заради запишување во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на организациите на здружен труд настанати со спојување, припојување или поделба на организациите на здружен труд кои до денот на влегување во сила на овој закон биле запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет“.

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

По став 4, кој станува став 5, се додава нов став 6 кој гласи:

„Организациите на здружен труд на кои, во смисла на став 3 на овој член, им престанува правото на вршење работи на надворешнотрговски промет во целост или делумно, можат барање за повторно вршење на тие работи да поднесат кога ќе ги исполнат пропишаните услови, при што за исполнување на условите од став 4 на член 8 од овој закон поднесуваат: прометните организации – договор односно самоуправни спогодба со производствената организација на здружен труд за извоз на нејзини производи во пропишаните износи од новите работи што ќе ги извршат во рок од една година од денот на регистрацијата, а производствените организации на здружен труд – дополнителна програма за производство и извоз од која произлегува дека таа организација на здружен труд ќе ја оствари преземената обврска од став 4 на член 8 од овој закон во рок од една година од денот на регистрацијата.“

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

945.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 3 од Општествениот договор за изработка и финансирање на второто издание на Енциклопедијата на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1986 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК-ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот на Енциклопедијата на Југославија се избира Богдан Танкоски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За заменик-претставник на Собранието на СФРЈ во Советот на Енциклопедијата на Југославија се избира-

Суада Муминагиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 143
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григориевиќ, с.р.

946.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 1 и 2 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ и точ. 1 и 1а од Одлуката за бројот и составот на членовите на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

За членови на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ се именуваат:

– Александар Бакочевиќ, претседател на Собранието на град Белград;

– Ибрахим Хаџиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

– Радисав Недељковиќ, член на Претседателството на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

– Егон Падован, член на Сојузниот извршен совет;

– Новак Родиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;

– Богдан Шундериќ, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

– Миодраг Влаховиќ, член на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 144
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григориевиќ, с.р.

947.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НИГРО „БОРБА“ И ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА ВЕСНИКОТ „БОРБА“

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на НИГРО „Борба“ се избира д-р Љубомир

Ајдински, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на весникот „Борба“ се избира Риза Аљај, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 145
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григоријевиќ, с.р.

948.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 11 од Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОД ЧЛ. 8 И 9 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИИТЕ НА НИГРО „БОРБА“ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ВЕСНИКОТ „БОРБА“

За претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на примената на критериумите и показателите од чл. 8 и 9 од Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба“ и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба“ се избира Новак Родик, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 146
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

949.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 4 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ ОБЕЗБЕДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Средствата за станбени потреби обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1986 година во износ од 4% на ис-

платениот надомест на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ кон надомест на личните доходи што ги остваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: средствата на придонесот) се уплатуваат на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

Средствата на придонесот можат да се користат за:

- прибавување на станови со купување, изградба или здружување на средства со други корисници на општествени средства заради купување или изградба на стан;
- подобрување на условите за живеење во општествените станови;
- давање заем за купување, изградба, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост.

Процентот на користењето на средствата за намените од став 1 на овој член го утврдува Административната комисија на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2

Одлука за одобрување на средствата на придонесот за намената од член 1 на оваа одлука донесува Комисијата врз основа на барањето на корисникот во согласност со критериумите утврдени со Одлуката за условите и начинот на доделување станови и гаражи односно гаражни места за потребите на функционерите во Собранието на СФРЈ, на раководните работници и на работниците во службите на Собранието на СФРЈ и за потребите на функционерите во определени сојузни органи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81).

Член 3

Средствата на придонесот за прибавување на станови ќе се користат во согласност со програмата за прибавување на станови за потребите на Собранието на СФРЈ. Договорите за прибавување на станови ги склучува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, согласно со одлуките на Комисијата.

Член 4

Под подобрување на условите за живеење во смисла на оваа одлука се подразбира:

- преградување на стан заради добивање поголем број станбени простории во станот;
- измена на намената на станбените простории во станот заради подобрување на функционалноста и квалитетот на живеењето, и
- воведување на централно односно етажно греење.

Член 5

Средствата на придонесот за доделување заем заради купување, изградба, доградба или подобрување на условите за живеење во семејна станбена зграда или стан во сопственост можат да се даваат само за задоволување на станбените потреби на корисникот и на членовите на неговото семејно домаќинство, под следните услови:

- за изградба или купување на стан односно на семејна станбена зграда чијашто големина и функционалност одговара на мерилата за рационално користење на стан во општината. Комисијата го утврдува најголемиот износ на средствата што може да се одобри за намените од став 1 на овој член;
- лицето што користи стан со станарско право да му го врати тој стан на давачот на станот на користење во рок од 30 дена од изградбата или купувањето на семејна станбена зграда или стан.

лицето што користи стан со станарско право да му го врати тој стан на давачот на станот на користење во рок од 30 дена од изградбата или купувањето на семејна станбена зграда или стан.

Член 6

Зем се одобрува под следните услови:

- за купување, изградба или доградба на семејна станбена зграда или стан во сопственост со рок на отплата до 20 години;

- за подобрување на условите за живеење во становни-
те во сопственост со рок на отплата до 10 години;

- за користење на овие заеми се пресметува камата во
износ од 4% на износот на кредитот, со тоа што на таа ка-
мата, во случај кога инфлацијата според податоците на
надлежниот орган ќе ја премине стапката над 10% за изми-
натата година, секоја година се зголемува каматата на не-
отплатениот дел на заемот така што годишната камата ќе
се зголеми за 0,1% за секој процентен поен на зголемува-
њето на инфлацијата над 10%, со тоа што пресметаната
камата не може да биде поголема од банкината камата.

Член 7

Средствата на заемот можат да се употребат и за лич-
но учество при добивањето кредит од банката.

Член 8

Корисникот на заемот е должен кон барањето да при-
ложи потребна техничка и друга документација.

Член 9

Врз основа на одлуката за доделување заем се склучу-
ва договор помеѓу Државата СФРЈ - Собранието на СФРЈ
и корисникот на заемот со кој се регулираат меѓусебните
права и обврски, во согласност со законот и одредбите на
оваа одлука.

Договорот за заем го склучуваат, врз основа на одлу-
ката на Комисијата, генералниот секретар на Собранието
на СФРЈ и корисникот на заемот.

Член 10

Одлука за одобрување на средствата на придонесот
за намените од чл. 4 и 5 донесува Комисијата врз основа
на барањето на корисникот, по претходно прибавено мис-
лење од стручната служба на соодветната интересна заед-
ница за станбена изградба.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 36-64/86-013
5 декември 1986 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

950.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, разгледувајќи го Извештајот на Сојузни-
от извршен совет за спроведувањето на Заклучоците на
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за запирање на
иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово
под притисок и тргнувајќи од извештаите на работните те-
ла на Сојузниот собор и расправата во Соборот, а врз ос-
нова на член 118 од Деловникот на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10
декември 1986 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-
ќа Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведува-
њето на Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието
на СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од САП Косово под притисок, со предлог-мерки-
те содржани во тој извештај.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува
дека Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на
СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црногор-
ците од САП Косово под притисок не се извршуваат со
потребната доследност, решителност и одговорност и де-
ка некои воопшто не се извршуваат. Покрај преземените
мерки и постигнатите резултати иселувањето на Србите и

Црногорците од САП Косово под притисок и понатаму
продолжува, сè уште не е спречено организираното кон-
трареволуционерно дејствување на албанските национа-
листи и сепаратисти и не се отстранети основните причи-
ни за албанскиот национализам и нарушените меѓунацио-
нални односи, како ни многу други тешки последици од
долготрајното непријателско дејствување. Врз таа состој-
ба негативно влијае и засиленото пројавување на српскиот
и црногорскиот национализам.

Сојузниот собор поради тоа укажува дека и понатаму
се актуелни заклучоците што Сојузниот собор ги донесе
од 1982 до 1986 година за спречување на иселувањето на
Србите и Црногорците од САП Косово под притисок и ба-
ра поделосно, подоследно и порешително спроведување
на тие заклучоци од страна на сите субјективни социјали-
стички сили, делегатските самоуправни и државни органи
и сите други фактори на општествената самозаштита во
САП Косово, СР Србија и федерацијата и нивна постојана
соработка и координација во работата.

Сојузните, републичките, покраинските и општински-
те органи, во рамките на своите права, должности и одго-
ворности и сите заедно треба порешително и посеопфатно
да ги отстрануваат сите појави на незаконитост, бирократ-
ско самоволие, злоупотреби, недоследности и пропусти на
органиите и поединците во САП Косово, заради поделосно
извршување на заклучоците на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, Политичката платформа на ЦК СКЈ за
Косово, соодветната резолуција на XIII конгрес на СКЈ и
заклучоците на Претседателството на СФРЈ и на Претсе-
дателството на ЦК СКЈ и ставовите на Сојузната конфе-
ренција на ССРЈ.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ повторно
нагласува дека е потребно да се заостри и конкретизира
личната и колективната одговорност во сите органи и ор-
ганизации во САП Косово, СР Србија и федерацијата за
доследно спроведување на утврдената политика и извршу-
вање на законите, другите прописи и општи акти, а особено
треба да се засили одговорноста за опортунистичкото
однесување односно пасивното држење на поединци на си-
те нивоа кои со тоа, посредно или непосредно, придонесу-
ваат за иселувањето на Србите и Црногорците од Косово.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзу-
ва Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управ-
та, а посебно Сојузниот секретаријат за внатрешни работи
и сојузните правосудни органи, во рамките на нивните
права, должности и одговорности, и понатаму да ја јакнат
соработката и да им даваат неопходна стручна помош на
соодветните органи во САП Косово заради нивна поефи-
касна и постручна работа и поуспешно решавање на кад-
ровските, материјалните и другите проблеми на органиите
на државната управа и на правосудните органи во САП
Косово.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е потребно и во иднина да продолжи со координирано-
то ангажирање на делегатските и стручните работни груп-
и составени од претставници од целата земја, за давање
непосредна стручна помош на соодветните органи и ор-
ганизации заради нивна поефикасна работа, обезбедување
на уставноста и законитоста, почитување на правата и
слободите на граѓаните гарантирани со Уставот, што ќе
придонесе за сузбивање на чувството на несигурност и за-
грозеност и за запирање на иселувањето на Србите и
Црногорците.

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка би требало што побргу да се приспираат решенијата
во прописите на федерацијата, републиките и автономни-
те покраини што се однесуваат на претставките и предло-
зите на граѓаните и работните луѓе и да се предложат про-
мени што би овозможиле поефикасен и поодговорен однос
на надлежните органи и поединците спрема проблемите
што граѓаните и работните луѓе ги истакнуваат во своите
претставки и предлози.

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен со-
вет во рок од три месеци да го анализира извршувањето
на Законот за работата на сојузните органи врз претстав-
ките и предлозите и да предложи такви измени и дополне-
нија на соодветните решенија во тој закон што би овоз-
можиле поефикасен и поодговорен однос спрема пробле-

мите што граѓаните и работните луѓе ги истакнуваат во своите претставки и предлози.

Сојузниот собор истакнува дека причините за непосредното браќање на граѓаните до највисоките органи на федерацијата треба да се отстрануваат, пред сè, таму каде што тие настануваат, со целосно ангажирање на сите државни, самоуправни и општествено-политички органи, организации и заедници.

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека е неопходно посефикасно да се решаваат актуелните проблеми во стопанството заради остварување на концепцијата за побрз стопански развој на САП Косово, како еден од значајните фактори за поуспешно совладување на причините за иселувањето на Србите и Црногорците, односно за враќање во Косово на оние што тоа го сакаат. Тежиштето на активноста на надлежните субјекти во општествено-политичките заедници и во стопанството треба да биде насочено врз создавањето економски услови, мотиви и производствени програми за самоуправно поврзување и непосредно здружување на средствата на организациите на здружен труд од сите социјалистички републики и САП Војводина со организациите на здружен труд во САП Косово, особено за изградба на производствени единици во работно-интензивните области, посебно во местата и краиштата каде што е засилено иселувањето. Со посебни мерки и активности треба да се поттикнува развојот на земјоделството и на малото стопанство, со ангажирање на општествени, а особено на средства во сопственост на граѓаните.

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ѝ препорачува на Стопанската комора на Југославија, заедно со стопанските комори на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, што побргу да организира и да обезбеди заминување на Косово на висококвалификациски кадри од целата земја, како и дополнително оспособување на кадрите од САП Косово за давање непосредна стручна помош на стопанствениците на Косово, заради оспособување на работните организации во подготовката и спроведувањето на соодветните производствени програми за нивно вклучување на единствениот југословенски и на странскиот пазар и за тоа да го извести Соборот најдоцна до крајот на јуни 1987 година.

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека надлежните органи на САП Косово во склопот на програмите и плановите на општествено-економскиот развој и решавањето на социјалните и другите проблеми, а пред сè, побрзото вработување на работоспособното население, би требало организирано да пристапат кон целосно согледување на проблемот на демографските движења што се во несразмер со материјалните и другите можности и да ја утврдат долгорочната политика и да преземат соодветни мерки за сведување на демографскиот растеж во реални рамки во интерес на побрзиот развој на Покраината.

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, во соработка со надлежните републички и покраински органи, до крајот на јуни 1987 година, да подготви програма за спроведување на Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за планирање на семејството, со посебен дел на програмата што би се однесувал на подрачјата со изразито висок наталитет.

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека со квалитетни промени во образовниот систем, од предучилишните до високошколските установи, посебно со воспитно-образовна работа што би ги развивала братството и единството, припадност на југословенската социјалистичка самоуправа заедница и рамноправноста на меѓународните односи, треба постојано да ја спречуваме и да ѝ се спротивставуваме на сепаратистичката индоктринација на младите на Косово. Во таа смисла треба да се изврши диференцијација на кадрите во областите на образованието и воспитувањето.

11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја поддржува иницијативата на Собранието на СР Србија за донесување југословенска програма за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, за побрзо враќање на оние што го напуштиле и за доаѓање на сите кои сакаат да живеат и да работат на Косово.

12. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 9-8/86
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечкиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милка Такева-
Григоријевиќ, с. р.

951.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го разгледа Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово со предлогот на можните мерки за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките и Извештајот за состојбата на обврските настанати со изградбата на проектот „Фени“ – Кавадарци и правците на можните решенија за нивно намиравање;

Собранието на СФРЈ, а врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 декември 1986 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 10 декември 1986 година, го разгледа Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово со предлогот на можните мерки за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките и Извештајот за состојбата на обврските настанати со изградбата на проектот „Фени“ – Кавадарци и правците на можните решенија за нивно намиравање, а имајќи ги предвид Заклучоците на Претседателството на СФРЈ и на Претседателството на ЦК СКЈ, донесени по повод разгледувањето на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките, определувањата од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и точка 26 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФРЈ во 1986 година, Заклучокот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ од 27 декември 1985 година и мерките што се преземени за неговата реализација, како и дискусијата на Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Одборот за финансии, Одборот за кредитно-монетарен систем и во Соборот, оценува дека и покрај досега преземените мерки и активности на сите нивоа, финансиската консолидација на стопанството, банките и на другите корисници на општествени средства во земјата во целина, бавно се спроведува. Нарушените стоковно-парични односи: големите финансиски дубиози и фиктивите во билансите на имотот и неадекватната распределба на доходот; високите непокриени загуби, како и зголемувањето на фискалната потрошувачка без реално покривање, ја прават оваа ситуација уште посложена, особено поради финансиската недисциплина.

Наведените проблеми се посилено изразени во организациите на здружен труд, банките и другите корисници на општествени средства на подрачјата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово. Тука посебно се изразени проблемите: над просечна задолженост, непокриени загуби, ниска акумулативност, недостиг на трајни обртни средства и во врска со тоа заострени проблеми на неликвидноста на стопанството и на банките.

На проблемите и состојбата на подрачјето на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово е укажано во Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово со предлогот на можните мерки

за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките и во Извештајот за состојбата на обврските настанати со изградбата на проектот „Фени“ – Кавадарци и правците на можните решенија за нивно намиравање, па овие извештаи, со оцената на економско-финансиската состојба во стопанството и банките во земјата во целост, можат да послужат како основа за согледување на состојбата и предлагање мерки за решавање на проблемите на финансиската консолидација на стопанството и банките во овие општествено-политички заедници.

Финансиската консолидација во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово е битен услов за примена на реалните категории на стопанисувањето што ќе придонесе, покрај другото, за финансиска консолидација на стопанството и банките на земјата во целост и за спроведување на тековната и развојната политика на земјата, односно Долгорочната програма за економска стабилизација.

2. За решавање на натрупаните проблеми на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, нужно е, пред сè, сите субјекти во овие општествено-политички заедници и понатаму максимално да се ангажираат врз отстранувањето на постојните тешкотии со донесување и спроведување на сопствени програми за економско-финансиска консолидација и санација во согласност со Законот за санација-и престанок на организациите на здружен труд, со донесување на развојни програми што би биле насочени кон интензивирање на стопанисување со зголемување на производството, извозот, продуктивноста и ефикасноста на трудот, со порационално користење на средствата на трудот и кадрите, односно квалитативните фактори на стопанисувањето и со поврзување на организациите на здружен труд од овие подрачја со стопанството на земјата во целост. Притоа е нужно да се донесат конкретни програми за финансиска консолидација на стопанските субјекти во кои, врз селективна основа, ќе се утврдат мерките и активностите од надлежноста на организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници (републиките, покраините и општините) и банките. Заради економско-финансиската консолидација на организациите на здружен труд е потребно да се предвиди и насочување на средствата на фондот на федерацијата со кои располагаат тие општествено-политички заедници.

3. Со оглед на тежината на проблемот на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, потребно е, покрај потпирање врз сопствени сили и преземање на наведените активности во овие општествено-политички заедници, и целокупната општествена заедница, во согласност со договорената развојна политика на земјата и мерките на тековната економска политика, во рамките на расположливите материјални можности, солидарно да учествува во финансиската консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово. Со сопствените усилби, со мерките и активностите на стопанските и другите субјекти во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, со солидарност на пошироката општествена заедница, ќе се обезбедува оспособување на организациите на здружен труд и на банките за успешно стопанисување, поефикасен развој и натамошен развој на социјалистичкото самоуправување.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека мерките, што ги предложил Сојузниот извршен совет во извештаите, можат да бидат појдовна основа за Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи, во рамките на своите овластувања, да пристапат кон предлагање и донесување на конкретни мерки за решавање на проблемите на економско-финансиската консолидација на стопанството и банките во овие општестве-

но-политички заедници. При предлагањето на мерките, Сојузниот извршен совет ќе ги разгледа и ќе ги земе предвид предлозите, мислењата и сугестиите на Собранијата на републиките и на автономните покраини и изнесените во расправите во работните тела на Соборот и на седницата на Соборот, со уважување на економско-финансиска состојба на стопанството и банките во земјата во целост.

Неопходно е овие мерки да бидат во согласност со определувањата од Долгорочната програма за економска стабилизација, Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, Резолуцијата за 1986 година, со промените што се вршат во стопанскиот систем и да се настојува конкретните решенија што се предлагаат да имаат што помал инфлаторен карактер и да не претставуваат нови оптоварувања за стопанството.

Меѓу мерките што ќе се преземат неопходно е тежиштето да биде врз оние што непосредно ќе се применуваат во организациите на здружен труд и ќе придонесат кон нивно приспособување, кон поуспешно стопанисување и оспособување за успешно извршување на втасаните обврски во земјата и спрема странство.

5. Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи ќе донесат мерки од своја надлежност до крајот на 1986 година.

Сојузниот извршен совет во најкраток рок ќе предложи мерки од надлежност на Собранието на СФРЈ, за да се донесат до крајот на оваа година (Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат на 1 јануари 1987 година – по скратена постапка, и Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година, со конкретни мерки за начинот на одлагање на ануитетите и за употреба на тие средства – по редовна постапка), односно други мерки во согласност со резолуцијата за 1987 година и со овие заклучоци, за да можат да се донесат до крајот на февруари 1987 година.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на значењето што го има одговорноста за успешното спроведување на програмите за финансиска консолидација и ги задолжува Сојузниот извршен совет и Народната банка на Југославија, во согласност со важечките прописи, да вршат контрола на спроведувањето на донесените мерки за финансиска консолидација на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово и за тоа тримесечно да го известуваат Собранието на СФРЈ.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06. 3-141/86-052
10 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечкиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

952.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/86) во точка 2 став 1 во табелата се вршат следните измени и дополненија:

1) во областа 01 - Индустрија и рударство во гранка 0107 Црна металургија во групата 01071 пред подгрупата 010713 се додаваат две нови подгрупи, кои гласат:

„010711	Производство на сурово железо: сите производи	2,20	3,00
010712	Производство на суров челик: сите производи	2,60	3,20”;

2) по гранката 0107 Црна металургија се додава нова гранка, која гласи:

„0109		Производство на обоени метали		
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	4,50 5,00
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	4,50 6,00
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	4,50 6,00
	01094		Производство на глиница и алуминиум	
		010941	Производство на глиница: сите производи	4,50 6,00
		010942	Производство на алуминиум: сите производи	4,50 6,00
	01099		Производство на други обоени метали	
		010991	Производство на антимон: сите производи	3,50 5,50
		010992	Производство на жива:	
			жива	3,50 5,50
		010999	Производство на неспоменати обоени метали:	
			сите производи	3,00 5,50”;

3) во гранката 0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) во групата 01111 подгрупата 011119 Производство на други неметални минерали, се брише.

По групата 01111 се додава нова група, која гласи:

„01112		Производство на соли		
		011121	Производство на морска сол:	
			- морска сол за човечка исхрана	3,00 00
			- морска сол за добиточна исхрана	3,50 -
		011129	Производство на други соли:	
			- сите соли освен соли за човечка исхрана и соли	3,50 -
			- сол за човечка исхрана	3,50 6,00
			- сол за добиточна исхрана	2,50 5,00

4) во гранката 0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) во групата 01123 во подгрупата 011231 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „производи за приготвување и служење храна и пијалаци од порцелан и керамика“.

Во групата 01129 подгрупата 011299 се менува и гласи:

„011299	Друга преработка на неметални минерали: брусни производи и корунд	2,90	8,00”;
---------	---	------	--------

5) во гранката 0113 Металопреобразувачка дејност во групата 01131 подгрупата 011312 се менува и гласи:

„011312	Производство на метален инсталационен материјал: леани цевки за водовод и канализација, котли - сите видови, - радијатори сите видови, сите видови кади и леана арматура од обоени метали	2,50	6,00”.
---------	---	------	--------

Во подгрупата 011319 на обете места во колона 4, зборовите: „за градежна столарија и мебел“ се бришат.

Групата 01132 и подгрупата 011320 се бришат.

Во групата 01139 во подгрупата 011390 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „шпорети и печки на цврсто и течено гориво, сите видови садови, прибор за јадење, машини за шиене и ножиња за бречење”;

6) во гранката 0114 Машиноградба, во групата 01141, во подгрупата 011412 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „мешалки за бетон и на втоварувачи”.

По групата 01141 се додава нова група, која гласи:

„01142	011420	Производство на земјоделски машини:		
		- плугови, чинијаши, лозарски прскалки, атомизери, ронкачи и растурачи на вештачко ѓубриво	2,00	6,00
		- комбајни, сеалки и берачи	1,60	4,00”.

Во групата 01143, во подгрупата 011430 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „фотокопир апарати и регистар каси”;

7) во гранката 0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба) подгрупата 011527 се брише.

8) во гранката 0117 Производство на електрични машини и апарати, во групата 01172 подгрупата 011729 се брише.

Во групата 01174 Производство на електрични апарати за домаќинство, подгрупата 011741 се менува и гласи:

„011741	Производство на термички апарати:		
	електрични шпорети	3,50	6,00
	Електрични бојлери	4,20	8,50
	Термоакумулациони печки и пегли	3,50	6,00”

По подгрупата 011742 се додава нова подгрупа, која гласи:

„011743	Производство на апарати и уреди за миене и сушење: машини за перење алишта за домаќинството	3,50	7,00”.
---------	---	------	--------

Во подгрупата 011749 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „шмукалки“; 9) во гранката 0118 Производство на базни хемиски производи во групата 01182, подгрупата 011820 се менува и гласи:

„01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи освен вештачки ѓубрива.	4,00	10,00
		Вештачки ѓубрива	3,00	5,00

10) во гранката 0119 Преработка на хемиски производи во групата 01191, во подгрупата 011910 во колона 4 зборовите: „фармацевтски хемикалии и готови лекови за хумана употреба и готови лекови за ветеринарска употреба“ се заменуваат со зборовите: „готови лекови за употреба во медицината согласно со член 2 точ. 1 и 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86) и готови лекови за употреба во ветерината“.

Групата 01192, и подгрупата 011920 се менуваат и гласат:

„01192	011920	Производство на средства за миење и козметички препарати:		
		- детергенти	5,00	10,00
		- сапуни, пасти за бричење, пасти за заби и шампони за коса	7,00	15,00“.

Во групата 01194 Преработка на пластични маси во подгрупата 011949 во колона 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат запирка и зборовите: „освен копчиња и играчки“.

Групата 01199, и подгрупата 011990 се менуваат и гласат:

„01199	011990	Производство на други хемиски производи: антифриз	3,00	8,50“;
--------	--------	---	------	--------

11) во гранката 0120, групата 01200 Производство на камен, чакал и песок се брише;

12) во гранката 0121 Производство на градежен материјал, групата 01211 Производство на вар и гипс: сите производи - се брише.

Во групата 01213 во подгрупата 012130 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборот: „тули“;

13) во гранката 0123 Производство на финални производи од дрво во групата 01232 по подгрупата 012321 се додава нова подгрупа, која гласи:

„012322		Производство на градежни елементи од дрво: сите видови врати, рамови за врати и прозорци	4,00	12,00“;
---------	--	--	------	---------

14) во гранката 0124 Производство и преработка на хартија во групата 01241 во подгрупата 012410 во колона 4 зборовите: „за вреќи“ на обете места се бришат;

15) во гранката 0125 Производство на текстилни предива и ткаенини во групата 01251, подгрупите 012512 и 012514 се заменуваат со нова подгрупа, која гласи:

„012516		Производство на синтетички креп, предиво и конец: сите производи	6,00	18,00“.
---------	--	--	------	---------

• Во групата 01252 Производство на ткаенини по подгрупата 012521 се додава нова подгрупа, која гласи:

„012522		Производство на волнени ткаенини (волнен тип): сите производи	6,00	18,00“;
---------	--	---	------	---------

16) во гранката 0126 Производство на готови текстилни производи пред групата 01262 Производство на текстилна конфекција се додава нова група, која гласи:

„01261	012612	Производство на трикотажни предмети		
	012613	Производство на трикотажна рубелина: детска трикотажна рубелина	7,00	25,00.
	012614	Производство на трикотажна облека: детска трикотажна облека	7,00	25,00
		Производство на чорапи: детски чорапи	7,00	25,00“;

Во групата 01262 Производство на текстилна конфекција подгрупата 012623 се заменува со две нови подгрупи, кои гласат:

„012621		Производство на рубелина (освен трикотажна): детска рубелина	7,00	25,00
012622		Производство на облека: детска облека	7,00	25,00“;

17) во гранката 0127 во групата 01270 Производство на кожа и крзно во колона 4, зборовите: „освен крзно од дивеч“ се бришат;

18) по гранката 0127 се додава нова гранка 0128, која гласи:

„0128	01281	012810	Производство на кожни обувки и галантерија		
			Производство на кожни обувки: детски кожни обувки	4,00	22,00
	01282	012820	Производство на кожна галантерија: детска кожна галантерија	5,00	20,00“;

19) во гранката 0129, во групата 01290 Преработка на каучук подгрупата 012909 се менува и гласи:

„012909		Друга преработка на каучук: транспортни ленти, гумено-погонско ремење и гумени обувки	5,00	18,00“;
---------	--	---	------	---------

20) во гранката 0130 Производство на прехранбени производи, во групата 01302 Производство на леб и тестенини во подгрупата 013022 во колона 4 зборовите: „освен смрзнати теста“ се бришат.

Во групата 01304 Преработка и конзервирање на месо и риби подгрупата 013041 се менува и гласи:

„013041	Колење на добиток: - свежо месо (свинско, јунешко, говедско и пилешко месо-бројлери) - сурова кожа	вкупно вкупно	12,00 4,00”.
---------	--	------------------	-----------------

Во подгрупата 013042 по алинејата се додава нова алинеја, која гласи:

„- полутрајни сувомеснати производи и полутрајни месни конзерви	6,00	20,00”.
---	------	---------

По подгрупата 013042 се додава нова подгрупа, која гласи:

„013043	Преработка и конзервирање на риби: рибини конзерви	6,00	20,00”.
---------	--	------	---------

Во групата 01307 Производство на кондиторски производи: - сите производи- во колона 4 зборовите: „сите производи“ се бришат.

Во групата 01307 се додава нова подгрупа, која гласи:

„013071	Производство на какао производи: сите производи	4,40	21,00”.
---------	---	------	---------

Групата 01309 Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна) се бришат;

21) во гранката 0131 Производство на пијачки, во групата 01311 Производство на алкохол од растително потекло и алкохолни пијачки во подгрупата 013111 во колона 4, зборовите: „сите производи, освен оцет“ се заменуваат со зборот: „шпиритус“.

Подгрупите 013114 и 013119 се бришат;

22) по гранката 01131 Производство на пијачки се додава нова гранка, која гласи:

„0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: производство на комплетна и дополнителна крмна смеса за добиток и живина	2,00	6,00”.
-------	-------	--------	---	------	--------

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 486
9 декември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

953.

Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85, 36/86 и 59/86) и со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85) врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86 и 44/86) во точка 1 став 1 бројот: „362.900.000.000” се заменува со бројот: „649.300.000.000”, во одредбата под 1 бројот: „272.900.000.000” се заменува со бројот: „491.800.000.000”, во одредбата под 3 бројот: „75.000.000.000” се заменува со бројот: „136.000.000.000”, а точката на крајот се заменува со точка и запирка и се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) за кредитирање на определени организации на здружен труд, во согласност со посебен сојузен закон - во износ од 6.500.000.000 динари.”.

2. По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи: „6а. Примарната емисија, во рамките на износот од точка 1 одредба под 4 на оваа одлука, ќе се користи за намените и под условите утврдени со посебен сојузен закон со кој е уредено давањето на тие кредити”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 487
11 декември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

954.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за во-

зилата за внатрешен транспорт („Службен лист на СФРЈ, бр. 9/86) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS Z.S3.206, JUS Z.S3.215, JUS Z.S3.221, JUS Z.S3.222, JUS Z.S3.224, JUS Z.S3.230, JUS Z.S3.231 и JUS Z.S3.240, чиешто применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на возилата за внатрешен транспорт што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-4706/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

955.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА ЗА ЈАЧИНА НА МАГНЕТНО ПОЛЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификацијата на еталоните на единицата за јачина на магнетно поле во опсег на зачестеност од 0,01 MHz до 30 MHz.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно поле се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони на единица за јачина на магнетно поле – еталон-уреди за јачина на магнетно поле, со метод на непосредно споредување.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно поле е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица за јачина на магнетно поле, што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на единица за јачина на магнетно поле”.

Член 4

Секундарниот еталон на единица за јачина на магнетно поле се употребува за утврдување на метролошките својства на работните еталони на единица за јачина на магнетно поле, и тоа на:

- 1) мерите за јачина на магнетно поле, со диференцијален метод на мерење;
- 2) уредите за испитување на мерилата за јачина на магнетно поле, со директен метод на мерење.

Член 5

Секундарните еталони на единица за јачина на магнетно поле се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица за јачина на магнетно поле, што носи назив „Секундарни еталони на единица за јачина на магнетно поле”.

Член 6

Работните еталони на единица за јачина на магнетно поле се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата за јачина на магнетно поле, и тоа на:

- 1) мерите за јачина на магнетно поле, со диференцијален метод на мерење или со директен метод на мерење;
- 2) мерилата за јачина на магнетно поле, со директен метод на мерење;
- 3) магнетометрите, со директен метод на мерење.

Член 7

Работните еталони на единица за јачина на магнетно поле се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица за јачина на магнетно поле, што носи назив „Работни еталони на единица за јачина на магнетно поле”.

Член 8

Класификацијата на еталоните на единица за јачина на магнетно поле се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 03-2278/1
31 октомври 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

956.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИ ВИБРАТОРИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/86), во член 1 во точка 1 зборовите: „нулева фаза во тирипол” се заменуваат со зборовите: „нулева фаза во летирипол”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986 година.

Бр. 07-3431/2
12 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

957.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКИ И МЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ И ЗА МЕТАЛУРГИЈА НА ПРАВ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за металогрфски и механички испитувања на метали и за ме-

талургијата на прав („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/86) во член 1 во точка 7 зборовите: „по Викерс (од HV5 до ХН 100)” се заменуваат со зборовите: „по Викерс (од HV2 до HV 100)”, а во точка 11 зборовите: „Испитување на тврдоста” се заменуваат со зборовите: „Испитување на привидната тврдост”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986 година.

Бр. 07-3423/2
12 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

958.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за гасови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/86) член 3 се менува и гласи:

„Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително”.

Член 2

Во член 4 на овој правилник точ. 3 до 7 се бришат.

Член 3

Во член 5 зборат: „и” се заменува со запирка а на крајот се додаваат зборовите: „и Решението за југословенските стандарди за компримирани гасови и за методите на испитување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/68)”.

Член 4

Овој правилник влегува во сила на 17 декември 1986 година.

Бр. 07-3435/2
12 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

959.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ

Член 1

Називот на Правилникот за југословенските стандарди за електрични инсталации во згради („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 9/86) се менува и гласи: „Правилник за југословенскиот стандард за електрични инсталации во згради”.

Член 2

Во член 1 точ. 2 до 9 се бришат.

Член 3

Член 3 се менува и гласи:
„Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-4547/1
12 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

960.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76 и 7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца, пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, на кој вкупниот приход по член на неговото домаќинство од претходната година му е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на активно воено лице со чин мајор, без зголемување на тој доход спрема годините поминати во чинот, поставен на формациско место за кое е определена 15. положбена група, со две преместувања и 6,4% од личниот доход по чинот и положбата – за минат труд, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети 6 години возраст – во износ од 4.928 динари;

2) за дете од наполнети 6 до наполнети 15 години возраст а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнива 15 години возраст како и за дете што наполнило повеќе од 15 години возраст ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 6.496 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува во местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете потполно неспособно за стопанисување – во износ од 7.840 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник – во износ од 9.408 динари.

2. На воен осигуреник на кој вкупниот приход по член на неговото домаќинство од претходната година му е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на активно воено лице со чин постар водник од I класа, без зголемување на тој доход спрема годините поминати во чинот, поставен

на формациско место за кое е определена 21. положбена група, со едно преместување и 5,2% од личниот доход по чинот и положбата - за минат труд, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети 6 години возраст - во износ од 6.496 динари;

2) за дете од наполнети 6 до наполнети 15 години возраст, а за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години возраст, како и за дете што наполнило повеќе од 15 години возраст, ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште - во износ од 7.840 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува во местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете потполно неспособно за стопанисување - во износ од 9.408 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или на друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 10.752 динари.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/86).

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1987 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 62-1
11 ноември 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

961.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО 1987 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува личниот доход според прописите за личните доходи на активните воени лица што важеа во декември 1985 година, се усогласуваат во 1987 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат така што како нов пензиски основ се зема личниот доход на чинот односно класата во смисла на член 18 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници што, според прописите за личните доходи на активните воени лица што важеа во декември 1986 година, им припаѓа на активните воени лица со соодветен чин односно класа, како и посебни додатоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејната пензија, што го сочинува усогласената старосна односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, без донесување на посебно решение, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1987 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 61-1
11 ноември 1986 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

962.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85, 38/86 и 59/86) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86 и 44/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86, 30/86, 35/86, 38/86, 45/86, 51/86, 52/86 и 59/86), во точка 31 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, кредитите за кредитирање на формирање на стоковни резерви на пченка од домашно производство од родот на 1986 година, банките можат да ги користат во височина до 70% од состојбите на кредитите што за таа намена ѝ ги дале на Сојузната дирекција за стоковни резерви и на републиките и покраинските дирекции за стоковни резерви”.

Во досегашниот став 2 кој станува став 3 зборовите: „на став 1”, се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 157
19 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

963.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ

1. Во Наредбата за задолжително атестирање на цемент („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/85) во точка 2 во одредбата под а) по одредбата под 14) се додава одредба под 15), која гласи:

„15) содржината на С₂А за сулфатно отпорен цемент.”

2. Во точка 5 одредбата под 7 се брише.

Досегашните одредби под 8 до 10 стануваат одредби под 7 до 9.

3. Во точка 6 во одредбата под б) ставот 4 се брише.

4. Во точка 9 став 2 зборовите: „над 8 000 t месечно“ се заменуваат со зборовите: „над 24 000 t квартално“, а формулата: „ $x_{kar} < x - K-s$ “ се заменува со формулата: „ $x_{kar} < x - K.S.$ “.

5. Во точка 15 став 3 точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: „од денот на издавањето на атестот.“.

6. Во точка 16 ставот 4 се менува и гласи: „Организацијата овластена за задолжително атестирање може да земе извадоци во временско растојание не помало од осум часови и не поголемо од 24 часа.“.

7. Во точка 16 во одредбата под б) во одредбата под 2) во првата алинеја зборовите: „дипломиран инженер по технологија“ се заменуваат со зборовите: „дипломиран инженер по технологија, хемија или физика“, а во одредбата под 16) по зборовите: „со температура“ се додава: „ $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ “.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 07-2446/2

6 октомври 1986 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

964.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ФАРОВИТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР

1. На задолжителна хомологација подлежат фаровите за велосипеди со мотор.

2. Карактеристиките на квалитетот на фаровите за велосипеди со мотор што подлежат на испитување, методите за испитување, постапката и начинот на земање мостри, контрола на сообразноста на сервиски произведени фарови за велосипеди со мотор со хомологираниот тип, постапката на задолжителната хомологација, содржината на извештаите за испитување заради издавање на соопштение за хомологацијата, изгледот на хомологационата ознака и образецот на соопштението за хомологација се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор изработени врз основа на Правилникот бр. 56 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогодби), што претставуваат составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор се врши на мостри што претставуваат тип на фарови за велосипеди со мотор.

4. За типот на фарови за велосипеди со мотор, што според извештајот за испитување на односниот тип ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сервиски произведени фарови за велосипеди со мотор со хомологираниот тип, врши Сојузниот завод за стандардизација.

6. За хомологациони испитувања на фаровите за велосипеди со мотор може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува посебни услови:

1) да располага со следната опрема:

- со уреди за калориметриско испитување на светлата;

- со уреди за фотометриски испитувања;

2) да има работници за работи на испитувањето што ги имаат следните стручни квалификации и работно искуство:

- ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето - дипломиран инженер техничка насока со најмалку три години работно искуство;

- ако се во прашање стручни работници - техничари, со најмалку пет години работно искуство;

7. Оваа наредба ќе се применува врз новокопструирани фарови за велосипеди со мотор, по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за фарови за велосипеди со мотор што се наоѓаат во сервиско производство, по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3937/1

1 октомври 1986 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

965.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ПРЕДНИТЕ ПОЗИЦИОНИ СВЕТЛА, ЗАДНИТЕ ПОЗИЦИОНИ СВЕТЛА, СТОП-СВЕТЛАТА, ПОКАЖУВАЧИТЕ НА ПРАВЕЦ И НА СВЕТЛАТА НА ЗАДНАТА РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЦА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР И ЗА МОТОЦИКЛИ

1. На задолжителна хомологација подлежат предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли.

2. Карактеристиките на квалитетот на предните позициони светла, на задните позициони светла, на стоп-светлата, на покажувачите на правец и на светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, што подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сервиски произведените предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правецот и светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли со хомологираниот тип, постапката на задолжителната хомологација, содржината на извештајот за испитувањето заради издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомологационата ознака и образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец, светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, изработени врз основа на Правилникот бр. 50 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спогодби) што претставуваат составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотори и за мотоцикли, се врши на мостри што претставуваат тип на: предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правецот, светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли.

4. За типот на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, што според извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполнуваат пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сервиски произведени предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правецот и светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли со хомологиран тип врши Сојузниот завод за стандардизација.

6. За хомологациони испитувања на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли, може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови:

- 1) да располага со следната опрема:
 - со уреди за колориметриско мерење на светлоста;
 - со уреди за фотометриски мерења на светлото;
- 2) да има работници за испитувањето што ги имаат следните стручни квалификации и работно искуство:
 - ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер техничка насока, со најмалку три години работно искуство;
 - ако се во прашање стручни работници – техничари со најмалку пет години работно искуство;

7. Оваа наредба ќе се применува на новокопструирани предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правец и светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли во текот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за предни позициони светла, задни позициони светла, стоп-светла, покажувачи на правец и светла на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли што се наоѓаат во сервиско производство по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3938/1
1 октомври 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

966.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 став 3 и на член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ШЛЕМОВИ ЗА ПОЖАРНИКАРИ

1. На задолжително атестирање подлежат сите шлемови за пожарникари.

2. Задолжителното атестирање на шлемови за пожарникари од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

- 1) за производите од домашно производство се атестира типот на шлемот со контрола на сообразноста на производите од производството на атестираниот тип;
- 2) за производите од увоз се атестира типот на производите од секоја увезена партија.

Под тип на шлем за пожарникари, во смисла на оваа наредба, се подразбира шлем за пожарникари од ист производител и од исто конструктивно решение.

3. На испитување подлежат следните карактеристики на квалитетот на шлемовите за пожарникари:

- 1) ублажување на ударот;
- 2) отпорност кон пробивање;

- 3) отпорност кон запаливост;
- 4) електроизолациони својства;
- 5) бочна крутост.

4. Карактеристиките на квалитетот на шлемовите за пожарникари, определени во точка 3 на оваа наредба, се испитуваат на начинот што е пропишан со југословенскиот стандард JUS Z.B1.400 – Лични заштитни средства. Шлем за пожарникари.

5. Карактеристиките на квалитетот на шлемовите за пожарникари што подлежат на испитување се утврдени во југословенскиот стандард JUS Z.B1.400 – Лични заштитни средства. Шлем за пожарникари.

6. Производителот или увозникот, со барање за атестирање што го поденсува до овластената организација на здружен труд, е должен да ги достави и следните податоци:

- 1) фирмата, односно називот и седиштето;
- 2) основните технички податоци;
- 3) техничката документација: цртеж со спецификација на материјалот, упатство за употреба и рок на траење. За шлемовите за пожарникари што се увезуваат, покрај наведените податоци, увозникот доставува и податоци за испораката, и тоа: видот и типот на производот, називот на производителот и на земјата на потеклото, бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на пристигнувањето, бројот на царинската декларација и количината.

7. Мострите за испитување на пропишаните карактеристики на квалитетот на шлемовите за пожарникари ги зема организацијата на здружен труд овластена за атестирање.

За производите од домашно производство мострите се земаат од производството, а за производите од увоз – од складиштето на увозникот.

За испитување заради задолжително атестирање се земаат по пет мостри од ист тип.

8. Извештајот за испитување на шлемовите за пожарникари содржи податоци:

- 1) за производот (назив, конструкција, година на производството);
- 2) за производителот, односно увозникот (фирма, односно назив и седиште);
- 3) за земањето на мострите (број и датум на записникот за земањето на мострите);
- 4) за количината на произведените, односно увезените шлемови за пожарникари;
- 5) за прописите според кои е вршено испитувањето, односно постапките на испитување;
- 6) за резултатите од испитувањето;
- 7) за заклучокот со образложение за издавање или одбивање на атестот;
- 8) за бројот на издадениот атест;
- 9) за датумот и местото на извештајот за испитувањето.

9. За производите од точка 1 на оваа наредба за кои со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови и барања во поглед на карактеристиките на квалитетот, организацијата на здружен труд овластена за атестирањето издава атест, кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Ако која и да е од испитаните мостри не ги задоволи условите на квалитетот пропишани со оваа наредба, повторно се земаат двапати повеќе мостри од истото производство односно испорака. Ако некоја од повторно земените мостри не ги задоволи пропишаните услови на квалитетот, атест не се издава.

Важењето на атестот на типот престанува и кога ќе се извршат измени во конструкцијата или врз материјалот на атестираниот тип на шлемот за пожарникари. Во тој случај производителот е должен за извршените измени да ја известат овластената организација што го издада атестот, заради повторно атестирање на типот.

10. Шлемот за кој е издаден атест, производителот односно увозникот го означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши со втиснување или со етикета на шлемот, при што големината В од точка 4 од Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесува од 10 mm до 25 mm.

11. Контрола на сообразноста на шлемот за пожарникари со атестираниот тип се врши секоја втора година, и

тоа на следниот начин: организацијата овластена за атестирање зема мостри - три шлема според свој избор, и ги испитува следните карактеристики на квалитетот:

- 1) ублажување од удирот;
- 2) отпорност кон пробивање;
- 3) отпорност кон запаливост.

12. За атестирање на шлемови за пожарници може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста, стручните квалификации на кадрите, ги исполнува следните услови:

- 1) да располага со долунаведената опрема:
 - a) со комора за кондиционирање;
 - b) со апарат за испитување на ублажување од удирот;
 - в) со апарат за испитување на отпорноста кон пробивање;
 - г) со апарат за испитување на запаливоста;
 - д) со апарат за испитување на електроизолационите својства;
 - е) со апарат за испитување на бочната крутост, и
 - ж) со друга вообичаена лабораториска опрема.
- 2) за работите на атестирање да има работници што ги имаат следните стручни квалификации:

a) ако е во прашање работник кој раководи со испитување на шлемови - висока школска подготовка од соодветна струка со најмалку три години работно искуство на работи на испитување на шлемови за пожарници;

b) ако е во прашање стручен работник - виша или средна стручна подготовка од соодветна струка со најмалку две години работно искуство на работи на испитување на шлемот.

13. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да го изврши атестирањето на шлемови во рок од 30 дена од денот на земањето на мострите на шлемови.

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04/1-3146/1
16 јули 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драговиќ, с. р.

967.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ВЕЛИКА КЛАДУША ПРИ ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ

1. Царинскиот реферат Велика Кладуша при Царинарницата Босански Нови почнува да работи на 1 јануари 1987 година.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

05/1 бр. 8994
5 декември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошкиќ, с. р.

968.

Врз основа на член 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита се делегирани:

a) од страна на определени сојузни органи на управата и на сојузните организации, на самоуправните организации и заедници и на општествените организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:

1) од Сојузниот секретаријат за надворешни работи: д-р Радован Милановиќ, началник на Управата за работниците на работа во странство;

2) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана: полковник д-р Бранислав Поповиќ, началник на Санитетската управа;

3) од Сојузниот завод за општествено планирање: Десимир Гузина, директор на Секторот за социјален развој и општествена дејност;

4) од Стопанската комора на Југославија: Љубомир Маџут, секретар на Координациониот одбор за кадри во стопанството;

5) од Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија:

Тарик Каравдиќ, генерален секретар на Конференцијата;

6) од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија:

Јован Поповиќ, делегат во Советот на Сојузот на заедниците;

7) од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија:

д-р Никола Шуменковиќ, секретар на Сојузот;

8) од Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на Југославија:

Енвер Бериша, претседател на Собранието;

9) од Координациониот одбор на републичките и покраинските заедници за детска заштита:

Рустем Бента, претседател на одборот;

10) од Координациониот одбор на Самоуправните интересни заедници за социјална заштита на републиките и автономните покраини:

Петко Димитревиќ, претседател на Координациониот одбор;

b) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

Мате Пачак, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд и вработување;

д-р Момир Маџановиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална заштита;

2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

д-р Тито Беличанец, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд;

Милован Шиковски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика;

3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија:

Петер Тош, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд;

д-р Димко Лесковшек, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита;

4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија:

Томислав Младеновиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд;

д-р Драгиша Филимоновиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравје и социјална политика;

5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска:

Зорка Бидаловиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд и вработување;

д-р Младен Радмиловиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита;

6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Вукола Василевиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за труд, здравство, боречко-инвалидска социјална заштита;

д-р Илија Павловиќ, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство, боречко-инвалидска и социјална заштита;

7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

Иштван Тоћ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за труд;

д-р Томислав Павловиќ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за здравје и социјална политика;

8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Ибиш Красниќи, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за труд;

прим. д-р Љубинко Горгевиќ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за здравство и социјална политика.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/82).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-3230
19 септември 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

969.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ НА СЛЕПИ ЛИЦА И НА НИВНИТЕ ПРИДРУЖИЦИ

Член 1

Во Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/79), во член 1 став 1 по зборовите: „на слепи лица” се додаваат запирка и зборовите: „на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невро мускулни болести”.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Како лице заболено од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести, во смисла на овој договор, се смета лице на кое му е утврдена I категорија инвалидност или лице на кое му е утврдена односно призната потреба за нега и помош од страна на друго лице”.

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „на слепите лица” се заменуваат со зборовите: „на лицата од член 1 на овој договор”.

Член 3

Во член 3 по зборовите: „на слепи лица”, се додаваат запирка и зборовите: „на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести”, а по зборовите: „слепи лица” се додаваат запирка и зборовите: „лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести”.

Член 4

Во член 4 по зборовите: „слепите лица” се додаваат зборовите: „и лицата заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести”, а по зборовите: „слепи лица” се додаваат зборовите: „и на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести”, а по зборовите: „Сојузот на слепите на Југославија” се додаваат запирка и зборовите: „односно Сојузот на дистрофичарите на Југославија”.

Член 5

Овој договор се применува од 1 јули 1986 година.

Член 6

Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, кои се сметаат за автентични текстови.

Член 7

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 8

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

11 април 1986 година
Белград

- За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Менсур Смајловиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за финансии
- За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Каменчо Горгов, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика
- За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
д-р **Динко Лесковшек, с.р.**
заменик на претседателот на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита
- За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Милорад Шкрбиќ, с.р.
член на Советот и републички секретар за финансии
- За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
д-р **Младен Радмиловиќ, с.р.**
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита
- За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Драгослав Гурановиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за труд, здравство, боречко-инвалидска и социјална заштита
- За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
д-р **Стеван Новаков, с.р.**
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет за здравје и социјална заштита
- За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
примариус д-р **Љубинко Горгевиќ, с.р.**
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет за здравство и социјална политика

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/86, се покраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Во точка 1 под реден број 49 наместо бројот: „3” треба да стои: „3б-2”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9 декември 1986 година.

СОДРЖИНА:

		Страна	Стран.
944.	Закон за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство — — — — —	2010	
945.	Одлука за избор на претставник и заменик-претставник на Собранието на СФРЈ во Советот на Енциклопедијата на Југославија — — — — —	2011	
946.	Одлука за именување на одделни членови на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито” — — — — —	2011	
947.	Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Издавачкиот совет на НИГРО „Борба” и во Издавачкиот совет на весникот „Борба” — — — — —	2011	
948.	Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Одборот за следење на примената на критериумите и показателите од чл. 8 и 9 на Општествениот договор за функциите на НИГРО „Борба” и за обезбедувањето средства за остварување на задачите на весникот „Борба” — — — — —	2012	
949.	Одлука за условите и начинот на користење на средствата за станбени потреби обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1986 година — — — — —	2012	
950.	Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за спроведувањето на Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово под притисок — — — — —	2013	
951.	Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за Извештајот за економско-финансиската положба на стопанството и банките во СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово — — — — —	2014	
952.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	2015	
953.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година — — — — —	2018	
954.	Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за возила за внатрешен транспорт — — — — —	2018	
955.	Правилник за начинот на употреба и за класификација на еталоните на единица за јачина на магнетно поле — — — — —		2019
956.	Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за пиезоелектрични вибратори — — — — —		2019
957.	Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за металографски и механички испитувања на метали и за металургијата на прав — — — — —		2019
958.	Правилник за измени и дополненија на Правилникот за југословенските стандарди за гасови — — — — —		2020
959.	Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за електрични инсталации во згради — — — — —		2020
960.	Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници — — — — —		2020
961.	Одлука за усогласување на пензиите во 1987 година — — — — —		2021
962.	Одлука за измена и дополнение на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1986 година — — — — —		2021
963.	Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжително атестирање на цемент — — — — —		2021
964.	Наредба за задолжителна хомологација на фаровите за велосипеди со мотор — — — — —		2022
965.	Наредба за задолжителна хомологација на предните позициони светла, задните позициони светла, стоп-светлата, покажувачите на правец и на светлата на задната регистарска таблица за велосипеди со мотор и за мотоцикли — — — — —		2022
966.	Наредба за задолжително атестирање на шлемови за пожарници — — — — —		2024
967.	Решение за почетокот на работата на Царинскиот реферат Велика Кладуша при Царинарницата Босански Нови — — — — —		2023
968.	Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита — — — — —		2024
969.	Договор за измени и дополненија на Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружници — — — — —		2024
	Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот — — — — —		2025

НОВО**АКТУЕЛНО****ВАЖНО**

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 57 од 24 октомври 1986 година е објавена Одлуката за документацијата за остварување на правото за покритие на курсните разлики по странски кредити, Упатството за пополнување на обрасците и обрасците НБЈ - КР - 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ОБРАСЦИТЕ:

1. Образец НБЈ - КР - 1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ
2. Образец НБЈ - КР - 2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ
3. Образец НБЈ - КР - 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 6 НА ЗАКОНОТ
4. Образец НБЈ - КР - 4 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ (клириншко валутно подрачје)
5. Образец НБЈ - КР - 5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ
6. Образец НБЈ - КР - 6 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 НА ЗАКОНОТ

Обрасците се отпечатени во комплекти по четири обрасци и еден комплет е доволен за едно барање или за повеќе барања од определена област.

Цена на еден комплет е 1.500.-

Покрај обрасците НИУ Службен лист на СФРЈ издаде книга (брошура) со обрасците:

КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КОНВЕРТИРАНИ КРЕДИТИ

Оваа книга ги обработува сите прописи од областа на курсните разлики, дава коментари, подробни упатства и објасненија по прашањето на курсните разлики. Исто така се обработени примери за пополнување на обрасците, како и сето друго што е врзано за остварувањето на правото на курсна разлика.

Книгата е печатена во ограничен број примероци, на српскохрватски јазик.

Цена 1.500.-

Порачки прима: НИУ Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Поштенски фах 226, телефони 651-671 и 651-985, телекс 11756.

**АКТУЕЛНО ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ
РАБОТНИЦИ****ИЗВЕСТУВАЊЕ****ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН НАЧИН НА
ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО СЕ
ПОДНЕСУВААТ ДО СОК**

Службата на општественото книговодство ги заврши подготовките и започна воведување на единствен телекомуникационен начин на извршување на налозите за плаќање помеѓу корисниците на општествени средства чии сметки се водат во различни места во земјата, што треба да овозможи повеќекратно плаќање со исти средства во текот на еден ден. Таков начин на извршување на налозите подразбира пренос на податоците од налозите за плаќање помеѓу учесниците во платниот промет без пренос на оригиналните налози. Во условите на таков начин на извршување на налозите за плаќање е неопходно корисниците на општествени средства да ги пополнуваат налозите за плаќање во согласност со Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразните обрасци за извршување на работите на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85 и 64/86). Само правилно пополнетите налози за плаќање можат брзо и точно да се извршат и само таквите налози овозможуваат потполно информирање на учесниците во платниот промет.

Сите корисници на општествени средства беа должни да го усогласат пополнувањето на налозите за плаќање што се поднесуваат до Службата на општественото книговодство, со одредбите на споменатото упатство, почнувајќи од 1984 година па заклучно со првото тримесечје на 1986 година.

Со оглед на тоа дека еден број на корисници сеуште не ги пополнуваат налозите за плаќање на пропишаниот начин, таквите налози објективно не ќе можат да се извршат во Службата на општественото книговодство, поради тоа што програмите за АОП така се приспособени да прифаќаат само точни и потполно пополнети налози за плаќање. Службата нема да прима неправилно пополнети налози за плаќање бидејќи таквите налози не може да ги изврши.

Имајќи го предвид наведеното, корисниците на општествени средства кои до сега не го усогласиле пополнувањето на налозите за плаќање со одредбите на споменатото упатство, треба да ги презема сите организациони и други мерки за правилно пополнување на тие налози, во согласност со наведениот пропис.

Доколку на корисниците на општествени средства им се потребни додатни објасненија или стручна помош во врска со примената на споменатиот пропис, можат да се обратат до организационата единица на Службата кај која се водат нивните сметки.

Белград 3. XII. 1986 година

СОК НА ЈУГОСЛАВИЈА